

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- скратена верзија -

Назив на закон: ЗАКОН ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/95, 38/02, 66/07, 67/09, 13/13, 43/14, 148/15, 27/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 14/20)

Субјекти на надзор: Управа за водење на матичните книги

Надлежна инспекциска служба: Државен управен инспекторат

Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност
Назив на глава / оддел од прописот: V ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ		
Член 22 Став 1 Член 23 став 1	Дали Управата за водење на матичните книги донесува решение за дополнителен упис во матичните книги во рок од 30 дена од денот кога странката го поднела барањето, со сите докази, во ситуација ако раѓањето или смрт се пријави по истекот на 30 дена од денот на настанот,?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Член 22 Став 2 Став 6 и Став 7 и Член 23 Став 1, Став 6 и Став 7	Дали Управата за водење на матичните книги, по поднесено барање за исправка на податоци во матичните книги донесува решение за исправка на податоци во матичните книги, во рок од 30 дена од денот кога странката го поднела барањето, со сите докази кои требала да ги поднесе?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Член 22 Став 4	Дали Управата за водење на матичните книги, по поднесено барање за исправка на местото на раѓање во матичната книга на родени која се води за населено место Скопје за 2010 година во уписот на децата родени во здравствена установа Систиња во 2010 година или во друга приватна здравствена установа на територија на град Скопје, поведува постапка и донесува решение за исправка?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Член 23 Став 4	Дали Директорот на Управата за водење на матичните книги има определено овластено лице за водење на управните постапки по поднесени барања за дополнителен упис во матичните книги и поднесени барања за исправка на податоците во матичните книги?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Член 25 Став 5	Дали Директорот на Управата за водење на матичните книги има определено овластено лице за водење на управните постапки по поднесени барања за запишувањето на податокот за раѓање, склучување брак или смрт на државјанин на Република Северна Македонија во странство во матичните книги што се водат на територијата на Република Северна Македонија?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

Член 25 Став 3	Дали Управата за матични книги донесува решение за запишувањето на податокот за раѓање, склучување брак или смрт на државјанин на Република Северна Македонија во странство со кое тие податоци се запишуваат во матичните книги што се водат на територијата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот кога странката го поднела барањето, со сите докази?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Член 28 Став 1	Дали Управата за матични книги по поднесено барање од физички, правни лица и заинтересирани лица за извршено запишување во матичната книга издава изводи - препис и копија?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Член 28-а Став 1	Дали Управата за матични книги по поднесено барање од физички, правни лица и заинтересирани лица за извршеното запишување во матичната книга издава уверение - препис и копија?	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>